

Службен весник

на Република Македонија

Број 123

5 септември 2017, вторник

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2392.		2395.	
Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на надземен 10 (20) kv приклучен вод и бетонска столбна трансформациона станица БСТС 10 (20)/0.4 kv; 100 kva Петралица - Школо, КО Петралица Општина Ранковце.....	2	Решение за назначување на Надлежен координатор за акредитација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Македонија.....	3
2393.		2396.	
Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на нов надземен 10 (20) kv вод и нова БСТС 10 (20)/0.4 kv КО Градец, Општина Крива Паланка.....	2	Одлука за менување на лиценцата за вршење на енергетската дејност за производство на електрична енергија.....	4
2394.		2397.	
Одлука за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална сировина – мермер на Друштвото за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци на локалитетот „Јаребички камен“, Општина Кавадарци.....	3	Одлука за менување на лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.....	5
		2398.	
		Одлука за менување на лиценцата за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.....	5
		2399.	
		Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	6
		2400.	
		Одлука за издавање на временна лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	8
		Огласен дел	1-4

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2392.**

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 29.8.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА НАДЗЕМЕН 10 (20) KV ПРИКЛУЧЕН ВОД И БЕТОНСКА СТОЛБНА ТРАФОСТАНИЦА БСТС 10 (20)/0.4 KV; 100 KVA ПЕТРАЛИЦА-ШКОЛО КО ПЕТРАЛИЦА ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на надземен 10(20)kV приклучен вод и бетонска столбна трафостаница БСТС 10(20)/0.4kV; 100kVA Петралица-Школо КО Петралица, општина Ранковце.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 26 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
3376-деп	Петралица	Пардина мала	пасиште	5
3031- деп	Петралица	Пардина мала	пасиште	5
3009/1-деп	Петралица	Пардина мала	пасиште	5
3005-деп	Петралица	Пардина мала	пасиште	5
2969-деп	Петралица	Бачеванска мала	пасиште	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				28м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4057/1
29 август 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2393.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана 29.8.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА НОВ НАДЗЕМЕН 10 (20) KV ВОД И НОВА БСТС 10 (20)/0.4 KV КО ГРАДЕЦ, ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на нов надземен 10(20) kV вод и нова БСТС 10(20)/0.4 kV КО Градец, општина Крива Паланка.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 34 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1388-деп	Градец	Росовац	пасиште	5
1359-деп	Градец	Санакос	пасиште	5
1359-деп	Градец	Санакос	пасиште	7
1358-деп	Градец	Санакос	ливада	7
1352-деп	Градец	Санакос	овоштарник	6
1351-деп	Градец	Санакос	пасиште	4
935-деп	Градец	Чешма	ливада	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				70м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4058/1
29 август 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.

2394.

Врз основа на член 39 став (9) од Законот за минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 и 189/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 5.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МЕРМЕР НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ТРГОВИЈА ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЈАРЕБИЧКИ КАМЕН“, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

1. На Друштвото за градежништво и трговија ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО Кавадарци му се продолжува концесијата за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот „Јаребички камен“, општина Кавадарци, со површина на простор на концесија за експлоатација дефинирана со Договор за концесија за експлоатација на минерална суровина – мермер на локалитетот “Јаребички камен“, општина Кавадарци бр.24-5665/1 од 13.11.2014 година (во понатамошниот текст: Договор за концесија) и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7 573 875	4 589 942
T-2	7 574 035	4 589 942
T-3	7 574 200	4 589 650
T-4	7 574 200	4 588 950
T-5	7 574 170	4 588 950
T-6	7 573 995	4 589 178
T-7	7 573 876	4 589 652

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,222178 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето за продолжувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука е за 15 (петнаесет) години.

4. Висината на надоместокот за продолжувањето на концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со анекс на Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални суровини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за продолжувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со анекс на Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на продолжувањето на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на анекс на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, анексот на Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-5270/1

5 септември 2017 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2395.

Врз основа на член 36 став (6) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), а во врска со член 6 став (1) точка а) од Рамковната спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на европските заедници за правилата за соработка во врска со финансиската помош на Европската заедница за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29.8.2017 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА НАДЛЕЖЕН КООРДИНАТОР ЗА АКРЕДИТАЦИЈА ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За Надлежен координатор за акредитација во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската Унија за Република Македонија се назначува д-р Драган Тевдовски, министер за финансии.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за назначување на Надлежен координатор за акредитација во системот на де-

2397.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 43 од Законот за енергетика енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето УП1 бр.12-1324/1 од 27.07.2017 година на Друштвото за трговија со електрична енергија и гас УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје на седницата одржана на 04.09.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Во Лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија со електрична енергија и гас БИ БИ ЦИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, издадена со Одлука УП1 бр.07-127/15 од 16.10.2015 година, изменета со Одлука УП1 бр.07-127/15 од 16.02.2017 година (Службен весник на Република Македонија бр.180/15 и 22/17), во точка 1 зборовите “Друштвото за трговија со електрична енергија и гас БИ БИ ЦИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на адреса ул. Руѓер Бошковиќ бр. 13-2/24 Скопје - Карпош” се менуваат со зборовите “Друштвото за трговија со електрична енергија и гас УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на адреса ул. Орце Николов бр. 146 Б – 4 Скопје”. Во Прилог 1:

1.1. точка 1 се менува и гласи:

“Друштвото за трговија со електрична енергија и гас УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на адреса ул. Орце Николов бр. 146 Б – 4 Скопје”;

1.2. во точка 5 евидентниот број се менува и гласи:
„ЕЕ - 253.10.1/15, 2/17, 2/17“;

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

УП1 Бр. 07-127/15
4 септември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2398.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и 43 од Законот за енергетика енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16) и член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето УП1 бр.12-1325/1 од 27.07.2017 година на Друштвото за трговија со електрична енергија и гас УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје на седницата одржана на 4.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКАТА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Во Лиценцата за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија со електрична енергија и гас БИ БИ ЦИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, издадена со Одлука УП1 бр.07-143/15 од 31.12.2015 година, изменета со Одлука УП1 бр.07-143/15 од 8.2.2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.1/16 и 15/17), во точка 1 зборовите “Друштвото за трговија со електрична енергија и гас БИ БИ ЦИ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на адреса ул. Руѓер Бошковиќ бр. 13-2/24 Скопје - Карпош” се менуваат со зборовите “Друштвото за трговија со електрична енергија и гас УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на адреса ул. Орце Николов бр. 146 Б – 4 Скопје”. Во Прилог 1:

1.1. точка 1 се менува и гласи:

“Друштвото за трговија со електрична енергија и гас УНИВЕРЗАЛ ЕНЕРЏИ ДООЕЛ Скопје, со седиште на адреса ул. Орце Николов бр. 146 Б – 4 Скопје”;

1.2. во точка 5 евидентниот број се менува и гласи:
„ЕЕ - 259.11.1/15, 2/17, 2/17“;

2. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија”.

УП1 Бр. 07-143/15
4 септември 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

2399.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 06/16, 53/16 и 189/16) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по Барањето за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија УП1 бр.12-60/17 од 31.8.2017 година на Модна конфекција ЗЕН ДОО Штип, со седиште на ул. Гоце Делчев бб. Штип, на седницата одржана на ден 4.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Модна конфекција ЗЕН ДОО Штип, со седиште на ул. Гоце Делчев бб. Штип, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ „ЗЕН СОЛАР“ издадена со Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-60/17 од 09.06.2017 година, („Службен весник на РМ“ бр.72/17) влегува во сила.

2. Лиценцата е Прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 12-60/17

4 септември 2017 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Модна конфекција ЗЕН ДОО Штип, со седиште на ул. Гоце Делчев бб. Штип

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ – 294.01.1/17

4. Датум на издавање на лиценцата

04.09.2017 година

5. Датум на важење на лиценцата

04.09.2052 година

6. Број на деловниот субјект – 4283210

7. Единствен даночен број – 4029991100019

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ЗЕН СОЛАР“ во општина Штип.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт,

како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Правилата за пазар на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со правилата за пазар на електрична енергија;

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

- 3) преземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на

- објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

Податоци за опремата за ФЕЦ „ЗЕН СОЛАР“

1. Име на мала фотонапонска централа – ФЕЦ „ЗЕН СОЛАР“ со инсталирана моќност од 108 kW;
2. Општи податоци:
 - година на почеток на градба - 2017 година,
 - година на завршеток на градба - 2017 година,
 - година на почеток на работа - 2017 година,
 - проценет животен век на фотонапонска централа - 45 години.
3. Податоци за опремата:
 - Број на на фотоволтаични модули 400 x 270 W,
 - Тип-поликристални панели JA SOLAR)270W,
 - Номинални податоци:
 - Моќност: 270 Wp,
 - Номинален напон 31,23 V
 - Струја на модул 8,65 A
4. Податоци за инвертор Fronius ECO25.0-3-S;
 - Номинални податоци максимална моќност 4 x 25 kW.
5. Годишно сончево зрачење на локацијата – 1.600 kWh/m²,
6. Очекувано производство на електрична енергија 160 MWh.

2400.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 40 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 151/14, 192/15, 215/15, 33/15, 6/16, 53/16 и 189/16), како и член 33 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-85/17 од 25.8.2017 година на Друштвото за производство на електрична енергија АКТУ-ЕЛ ЕНЕРѢИ ГРУП ДОО Скопје, на седницата одржана на 1.9.2017 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗ-
ВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЦИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. 1632 бр.46 Скопје – Гази Баба, согласно член 40 од Законот за енергетика, му се издава лиценца, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Конска“ со реф. бр. 184.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана во општина Гевгелија.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности дополнително ќе донесе одлука за влегување во сила, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба, а на тој начин ќе заврши испитувањето на опремата како и пробната работа на оваа мала хидроелектрична централа.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 12-85/17

1 септември 2017 година
Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за производство на електрична енергија АКТУЕЛ ЕНЕРЦИ ГРУП ДОО Скопје, со седиште на ул. 1632 бр.46 Скопје – Гази Баба.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

EE - 300.01.1/17

4. Датум на издавање на лиценцата

01.09.2017 година

5. Датум на важење на лиценцата

01.03.2018 година

6. Број на деловниот субјект – 6774554

7. Единствен даночен број – 4043014516650

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Конска“ со реф. бр. 184 во општина Гевгелија согласно Договор за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи бр. 11-4184/1 од 04.05.2015 година.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на

енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика на република Македонија.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Правилата за пазар на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со правилата за пазар на електрична енергија;

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

- 3) преземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на

- објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

Податоци за опремата за МХЕЦ Конска, реф. бр. 184

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ „Конска“ со реф. бр. 184;

2. локација на мала хидроелектрична централа на дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;

3. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2016 година,
- година на завршеток на градба - 2017 година,
- година на почеток на работа - 2017 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 40 години.

4. податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци – Пелтон вертикална, FERO INVEST;
- Номинални податоци:
- Моќност: 1.009 kW,
- Номинален проток: 0,95 m³/s,
- Номинален нето пад: 121,6 m,
- Номинална брзина: 600 min⁻¹

5. Податоци за генератор

– производител MARRELITOTORI:

- Номинални податоци:
- Моќност привидна: 1.100 kVA,
- Моќност активна: 990 kW,
- Номинален напон: 0.4 kV,
- Номинална брзина: 600 min⁻¹
- Номинален фактор на моќност: 0,9

6. Податоци за трансформатор:

- Номинални податоци:
- Моќност привидна: 1.100 kVA,
- Номинален напон: 10(20)/04, kV/kV



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2017123